



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 30 мај 2002
Скопје

Број 36

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

552.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ- НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за сметководството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 мај 2002 година.

Бр. 07-2102/1
22 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

З А К О Н ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 1

Во Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" број 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), во членот 71 став 3 по зборовите: "конформната метода" се додаваат зборовите: "или пропорционалната метода".

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сметководството.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

553.

У К А З БР. 47

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За заменик на началникот на Генералштабот за борбена готовност и операции во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

генерал мајорот Сокол Насте Митровски

ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потполковник,
лична ВЕС: 31439, ЕМБГ: 1603948450097

До сега: Командант на командата за обука во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-614
27 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

554.

У К А З БР. 48

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За командант на командата на КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

генерал мајорот Ѓорѓи Лазар Каракутовски

ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потполковник,
лична ВЕС: 31240, ЕМБГ: 2104947440001

До сега: Командант на 1. Армиски корпус во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-615
27 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

555.

У К А З БР. 49

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За заменик на командантот за КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Бригадниот генерал Атанас Чедомир Јовчевски

ФЧ: бригаден генерал, по формација: генерал мајор,
лична ВЕС: 31340, ЕМБГ: 0305952440026

До сега: Командант на 1. гранична бригада во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-616
27 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

556.

УКАЗ БР. 50

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За заменик на началникот на Генералштабот за цивилно воени односи во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

генерал мајорот Зехедин Зини Туши

ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал потполковник,
лична ВЕС: 31139, ЕМБГ: 2607943450055

До сега: Директор во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-617
27 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

557.

УКАЗ БР. 51

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За командант на 1. гранична бригада во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

полковникот Бојацијев Илија Ѓорѓи
ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал,
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 3103950490009

До сега: Началник на Управа за операции, готовност и обука во Г-3 во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-618
27 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

558.

Врз основа на член 25 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2002 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ТРАНСФЕР НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ЗА МЕАП ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ, ФЕКАЛНА
КАНАЛИЗАЦИЈА И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПОТРЕБИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА**

1. Министерството за транспорт и врски се овластува да ги трансферира буџетските средства од Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2002 година, за МЕАП, од ставката 472, потставка 472112 - тран-

сфери до единици на локалната самоуправа за водоснабдување и потставка 472112 - други трансфери за инфраструктурни потреби на единиците на локалната самоуправа.

Овие средства Министерството за транспорт и врски ќе ги трансферира до единиците на локалната самоуправа врз основа на критериумите објавени во огласот за доставување проекти за изградба на водоводи, фекална канализација, МЕАП, како и други инфраструктурни потреби на единиците на локалната самоуправа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино то објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2758/1
21 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

559.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000) и точка 6 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 19/94 и 42/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.05.2002 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА
ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ
БИЛАНС ЗА 2002 ГОДИНА**

1. Средствата што Владата на Јапонија ги додели како неповратна помош за поддршка на Платниот биланс на Република Македонија во износ од 300 милиони јени, согласно Договорот меѓу владите на Република Македонија и Јапонија постигнат со размена на ноти од 05.03.2002 година, се наменети за набавка на сировини, репроматеријали, резервни делови и опрема и на крајните корисници се распоредуваат со обврска за враќање.

2. Средствата од точка 1. на оваа одлука ќе се користат за набавка на увозни стоки утврдени во Листата на производи која е составен дел на потпишаните ноти помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Јапонија и е приложена кон оваа одлука. Стоката може да се набави од која и да е земја во светот освен од Република Македонија. Согласно нотите реализацијата на увозот ќе се оствари преку овластена странска фирма - Crown Agents.

3. Користењето на средствата од јапонската помош ќе се врши преку објавување на јавен повик во средствата за јавно информирање.

4. При одобрување на заемите на претпријатијата кои ќе аплицираат на јавниот повик, ќе се има во предвид исполнувањето на следните критериуми:

- позитивни финансиски резултати во последните две години,
- висок степен на измирување на обврските по кредити одобрени во изминатиот период,
- позитивен нето девизен ефект во последните две години,
- реални договори за реализација на производството и нето девизен ефект од нив,
- ангажирање на вработени во технолошкиот процес, посебно на претпријатијата кои се на принуден одмор,
- овозможување на поголема искористеност на капацитетите,
- зголемување на вработеноста,
- извозно ориентирани претпријатија,
- цврста определеност за редовно сервисирање на обврските без дополнителни барања за репрограм.

Средствата кои ќе се одобруваат по поодделни корисници неможе да бидат помали од 6 мил. јени, ниту поголеми од 30 мил. јени.

5. Крајните корисници на средствата од точка 1. на оваа одлука имаат обврска, согласно точка 1. од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија да ја уплатуваат денарската противвредност на посебната сметка во Министерството за финансии - Компензационен фонд од странска помош - Јапонија.

6. Крајните корисници на средствата од точка 1. на оваа одлука се должни да уплатуваат во Компензациониот фонд од странска помош - Јапонија денарска противвредност на искористените јени еднаква на ФОБ цената (франко место на утовар).

7. Рокот за уплата на денарските средства од страна на корисниците изнесува:

- за сировини и репроматеријали 3 месеци (грејс период) по приемот на производите во три еднакви тримесечни рати,
- за резервни делови 6 месеци (грејс период) по приемот на производите во четири еднакви тримесечни рати,
- за опрема 6 месеци (грејс период) по набавката и соодветен број на еднакви тримесечни рати до 5 март 2005 година.

На вредноста на увезените производи не се пресметува камата.

Задолжувањето на корисникот се врши во јени, а плаќањето на достасаните обврски се врши во денарска противвредност според средниот курс на јенот во март 2002 година (100 јапонски јени=53,0802 денари).

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени обврски се засметува и наплаќа казнена камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплата во висина на казнената камата пропишана со Закон.

Корисникот на кредитот е должен пред започнувањето со користење на средствата за набавените сировини, репроматеријали и резервни делови да обезбеди банкарска гаранција во висина на кредитот, а за набавката на опрема да воспостави заложно право на недвижен имот во висина од 2:1 од кредитот.

8. Увозот на сировини, репроматеријали, резервни делови и опрема се ослободува од плаќање на царина.

9. Крајните корисници имаат обврска да го потврдат приемот на стоката и ја гарантираат уплатата по доспеаните рати. Согласно условите утврдени во точка 6, 7 и 8 од оваа одлука се потпишува Договор за користење на кредит со Министерството за финансии.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23/2682/1
21 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ЛИСТА НА СООДВЕТНИ (ПРИФАТЛИВИ) ПРОИЗВОДИ ДОСТАВЕНА ОД ВЛАДАТА НА ЈАПОНИЈА

Ред. бр.	Код (ревизија 2)	Опис
1.	081	Сточна храна (не вклучува несомелени житарици)
2.	232	Смола од природен каучук, природен каучук и слични природни гуми
3.	233	Смеса за синтетички каучук, синтетички каучук и рециклиран каучук и парчиња од нестолен каучук
4.	244	Плута, природна, необработена и сурова (вклучително природна плута во блокови и табли)
5.	245	Огревно дрво (без шумски отпадоци) и дрвен јаглен

6.	246	Дрвена плута (каша) вклучително струготини и шумски отпадок
7.	247	Друго дрво во вид на необработено или необработени парчиња
8.	248	Дрво, едноставно обработено и дрвени железнички прагови
9.	251	Каша и отпадоци од хартија. Освен: отпадна хартија и картон од хартија, видови на хартија во парчиња или картон кои се употребливи во производството на хартија
10.	263	Памук
11.	264	Јута и други текстилни влакна од мако (со килими и јажиња)
12.	265	Растителни текстилни влакна (различни од памукот и јутата) и отпадоци од такви влакна
13.	266	Синтетички влакна погодни за предење
14.	267	Други вештачки влакна погодни за предење и нивни отпадоци
15.	268	Волна и други животински влакна (без волнен топс)
16.	271	Губриво, сирово
17.	277	Природни абразиви (вклучително индустриски дијаманти)
18.	278	Други сирови минерали
19.	281	Железна руда и концентрати
20.	287	Руди и концентрат на основни метали н.е.с.
21.	288	Обоеени основни метални отпадоци и парчиња н.е.с.
22.	322	Јаглен, лигнит и камен јаглен
23.	323	Брикети, кокс и полукокс од јаглен ретортен јагленород, лигнит и тресет
24.	333	Нафта, мазут и сурова нафта добиена од битуменски минерали
25.	334	Нафтени деривати, рафинирани
26.	335	Останати (отпадни) производи од нафта и соодветни минерали
27.	511	Хидрокарбонати и нивни халогенати, сулфиди, нитрати или нитро деривати
28.	512	Алкохоли, феноли, фенол алкохоли и нивни халогенати, сулфонати, нитрати и нитро деривати
29.	513	Карболични киселини, нивни анхидриди, халиди, пероксиди, перациди и нивни халогености, сулфонати, нитрати и нитро деривати
30.	514	Азотни соединенија
31.	515	Органски - неоргански и хетероциклически соединенија
32.	516	Други органско-хемиски соединенија
33.	522	Неоргански хемиски елементи, оксиди и халогенски соли
34.	523	Други неоргански хемикалии, органски и неоргански соединенија на скапоцени метали
35.	531	Органски синтетички бои и т.н. природно индиго и бои
36.	532	Екстракти за боене и штавење и синтетички материи за штавење
37.	533	Пигменти, бои, фирнајс и други соодветни материи
38.	562	Обработено губриво
39.	582	Кондензација, поликондензација и производи со или без полимери, линеарни или нелинеарни (феномасти, аминопласти (алкиди) и други незаситени полиестри и силикони)
40.	583	Полимеризација и ко-полимеризација, производи како: полиетилен, политетрахалоетилен, ПВЦ хлориди, поливинил ацетати, поливинил хлориди и други поливинил деривати, полиакрилни полиметакрилни деривати
41.	584	Регенерирање целулоза, целулозни нитрати, целулозен ацетат и др. целулозни естери, целулозни етери и други хемиски деривати на целулоза
42.	585	Други вештачки смоли и пластични материи

43.	592	Глутен албуминат супстанца
44.	598	Мешани хемиски производи
45.	612	Производи од кожа или сарачна кожа, делови за обувки
46.	621	Материјали од каучук
47.	625	Каучукови гуми, внатрешни и надворешни гуми и гуми за сите видови возила со исклучок на гуми, пневматски нови, каучукови за тркачки коли, гуми, пневматски нови, сите видови кои користат мотори (вклучувајќи мотоскутери и други мотори)
48.	628	Каучук
49.	633	Плута обработена
50.	634	Фурнири, плочи и други производи од дрво
51.	635	
51.	641	Хартија и картон
52.	651	Текстилни предива
53.	653	Трико, вештачки влакна
54.	657.51	Јажиња, кабови, уплетени или не
55.	657.52.10	Мрежи за риби од памучни конци
56.	657.52.11	Мрежи за риби од синтетички или други текстилни конци
57.	657.52.12	Мрежи за риби од синтетички или други текстилни конци
58.	657.52.13.	Мрежи за риби од свила
59.	658.1	Вреки и торби од текстилен материјал кој се користат за пакување на производи
60.	661	Вар, цемент и произведени материјали за градежништвото
61.	662	Материјали за градежништвото од глина
62.	664	Стакло
64.	671	Сурово железо и фери легури
65.	672	Инготи и други примарни форми од железо или челик
66.	673	Шипкасто железо или челик
67.	674	Универзални табли и плочи од железо (лим)
68.	675	Ладно-валани или топло-валани обрачи или грани од железо или челик
69.	676	Материјал за изградба на железнички пруги од железо или челик
70.	677	Железни или челични жици (без шипки премачкани но неизолирани)
71.	678	Цевки и окови од железо или челик
72.	679	Железни и челични одливци
73.	682	Бакар
74.	683	Никел
75.	684	Алуминиум
76.	685	Олово
77.	686	Цинк
78.	687	Калај
79.	689	Метали за во металургија и др.
80.	691	Конструкции и делови од конструкции од железо, челик и алуминиум
81.	692	Метални контејнери за складирање и транспорт
82.	693	Производи од жица (без изолација електрични жици) и жица за грил
83.	694	Шајки, шрафови, шајбни и т.н. од железо, челик и бакар
84.	695	Рачен и машински алат
85.	711	Парни и на друг погон загреани котли на супер загреана вода и делови за нив
87.	713	Клипови за мотори со внатрешно согорување и делови за нив освен: Мотори за авиони и делови за нив
88.	716	Ротациони електромашини и делови за нив
89.	718	Машини на друг погон освен: нуклеарни реактори
90.	721	Земјоделски машини со исклучок на трактори и делови за нив
91.	722	Трактори (други од оние кои се вклучени во поглавје 744.11 и 783.2)
92.	723	Опрема и погон за градежништвото и делови за нив
93.	724	Машини за текстилна и кожарска индустрија

94.	725	Машини за мешање и сечење на стара хартија за фабрики за производство на производи од хартија
95.	726	Машини за печатници и делови за нив
96.	727	Машини за производство на храна и делови (без домашно потекло)
97.	728	Друга машинерија и опрема специјализирана за делови од индустрија и делови за нив
98.	736	Машини - алатки за обработка на метал и делови и додатоци
99.	737	Машини за обработка на метал и делови за нив
100.	741	Опрема за греење и делови за нив освен: фурни, електрични за одделување или рециклација на не-нуклеарни горива или третман на радио-активни материји печки електрични, за одделување или рециклација на нуклеарни горива или за третман на радио-активни материји, фурни, неелектрични, за одделување или рециклација на нуклеарни горива или за третман на радио-активни материји, климат уреди, разладни уреди, апарати за регулирање на температура и влажност, делови за нив
101.	742	Пумпи, вклучувајќи ги моторните и турбо пумпите
102.	743	Пумпи и компресори, центрифуги, филтерни апарати и делови за нив освен: центрифуги за издвојување на ураниумови изотопи, центрифуги за одвојување или рециклажа на нуклеарни горива или третман на радио-активни материјали
103.	744	Механичка рачна опрема и делови за нив
104.	745	Друга не-електрична машинерија и механички апарати и делови за нив освен: автомати за продавање (за маркици, цигари, чоколади, храна) не се апарати за игри или делови за нив
105.	749	Не-електрични делови и додатоци за машинерија
106.	771	Машини на електричен погон и делови за нив
107.	772	Електрични апарати за прекинување на електрични кола, нивна заштита (прекинувачи, осигурувачи, држачи на светилки) освен: светла за театар
108.	773	Опрема за дистрибуција на електрична енергија
109.	778	Електрични машини и апаратури освен: парцијални акцелератори и делови за нив
110.	782	Мотори за возила за транспорт на стоки или материјали и мотори за возила за специјални цели, освен: амбулантски, патни возила, камионче, комбиња, возила за специјални намени
111.	783	Патни моторни возила
112.	784	Делови и асесори, моторни возила кои се полнат со загревање 722, 781, 782, 783
113.	786	Трајлери (комбе) и други возила не моторизирани и специјално моделирани и опремени транспортни контејнери освен: трајлери (комбе) за библиотеки, оружје, тенкови, оклопни возила, трајлери за експозиции, трајлери за пренесување мебел, други возила без пропелери
114.	791.52	Вагони за стока и камиони
115.	791.99	Делови за железнички и трамвајски локомотиви
116.	812	Санитарија, водоинсталации, загревање и тн.т. освен базени за миенење, бидеа, други санитетски работи од керамички материјал
117.	873	Мера за вода и гас и мерачи
118.	874	Мерни инструменти, испитувачки ин-

		струменти и контролни инструменти освен: инструменти, апарати или модели за изведувачки цели (образовани или егзибиции) неповолни за друго користење
119	899.19.7	Капсули за лесни горива - фармацевтски

Забелешка: Вкупната ЦИФ цена или набавка, секоја поединечно не треба да изнесува повеќе од 25% од вкупната исплата на сметката.

560.

Врз основа на член 19 став 1 точка 7 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.05.2002 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА СИЛИ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА ШТО ГИ ФОРМИРА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА МУЛТИЛАТЕРАЛНА ВЕЖБА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. Со оваа одлука се одобрува испраќање сили на цивилната заштита што ги формира Република Македонија за учество во меѓународната мултилатерална вежба - „Скротување на змејот - Далмација 2002“ (во натамошниот текст: Вежба), која ќе се одржи во периодот од 21-24 мај 2002 година во Башко Поле - Макарска, Република Хрватска.

2. Вежбата се изведува на тема „Гасење на шумски пожар и катастрофални последици“, во организација на Република Хрватска.

3. Вежбата ќе ги опфати следните содржини:
- гасење на пожар на копно од земја и воздух;
- спасување на луѓе зафатени од пожарот;
- спасување на луѓе затечени на вода и побегнати од местото на пожарот и
- санирање на теренот контаминиран од хлор, пренесуван-превезуван со цистерна.

4. На вежбата ќе учествува 1 (едно) одделение за противпожарна заштита (ППЗ), со јачина од 15 припадници на силите на цивилната заштита.

5. Финансиските трошоци за учесниците на вежбата паѓаат на товар на Министерството за одбрана - Републички штаб за цивилна заштита.

6. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана.

7. По завршувањето на активностите на вежбата Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2554/1
21 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

561.

Врз основа на член 124 став 1 алинеја 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001 и 4/2002), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 10.05.2002 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се забранува на Брокерската кука „Саксес Брокерс“ АД Скопје да ги врши следниве работи:

- примане и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;
- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти раководење со финансиски имот на клиентот;

- организирање, подготвување и откуп на новоиздани долгорочни хартии од вредност;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционно советување), поради немање две овластени лица со положен стручен испит за вршење работи со хартии од вредност согласно Правилникот за документација за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребна за основање и работа на брокерска кука.

2. Забраната за вршење на работите од точка 1 важи до 30.06.2002 година.

3. Се задолжува извршниот директор на брокерската кука 15 дена пред истекот на горенаведениот рок да ја извести Комисијата за хартии од вредност за кадровската оспособеност во брокерската кука „Саксес Брокерс“ АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-733/3
10 мај 2002 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

562.

Врз основа на член 166 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), министерот за одбрана, донесе

ПРАВЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење инспекциски надзор од областа на одбраната (во натамошниот текст: инспекциски надзор) во органите на државната власт, Армијата на Република Македонија, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната и единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: субјекти).

Член 2

Инспекцискиот надзор се врши како редовен, вонреден и повратен.

Инспекцискиот надзор од став 1 на овој член може да биде: најавен и ненајавен, а по обем целосен и делумен.

Член 3

Редовниот инспекциски надзор е најавен и целосен и се врши согласно годишниот план за вршење инспекциски надзор.

Редовен инспекциски надзор се врши по претходно писмено известување доставено до субјектот, пред денот определен за вршење на инспекцискиот надзор.

Член 4

Вонредниот инспекциски надзор се врши врз спроведување на одделни прописи и по одредени прашања од областа на одбраната.

Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен и делумен, а се врши по барање на министерот за одбрана.

Член 5

Повратниот инспекциски надзор се врши по истекот на определените рок за отстранување на неправилностите и недостатоците утврдени при вршењето на редовниот или вонредниот инспекциски надзор.

Член 6

Пред започнувањето на вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за одбрана се легитимира и го запознава одговорното лице на субјектот каде што се врши инспекцискиот надзор со планот, целта и методот на инспекцискиот надзор.

Член 7

Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за одбрана постапува и ги применува потребните мерки за заштита на тајноста на податоците од значење за одбраната.

Член 8

По извршениот инспекциски надзор се составува записник во кој се наведуваат податоците за називот на субјектот каде е извршен инспекцискиот надзор, времето и местото на вршењето на инспекцискиот надзор, името и презимето на инспекторот за одбрана и другите лица присутни при вршењето на инспекцискиот надзор, констатираната состојба и предложените мерки и рокови за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци.

Член 9

Доколку одговорното лице на субјектот каде е извршен инспекцискиот надзор има забелешки на констатираната состојба во записникот и предложените мерки и рокови за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци, истите се доставуваат до министерот за одбрана преку инспекторот кој го извршил надзорот.

За постапувањето по забелешките на записникот од став 1 на овој член, се известува субјектот каде е извршен инспекцискиот надзор.

Член 10

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за инспекциски надзор во областа на одбраната, бр. 01-1611/1 од 29.07.1999 година.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3383/1
22 мај 2002 година
Скопје

Министер
за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

563.

Врз основа на член 163 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на легитимација на инспектор за одбрана (во натамошниот текст: легитимација).

Член 2

Образецот на легитимацијата на инспектор за одбрана се печати на бел картон со димензии 6 x 9 см., и е сместен во заштитна облога.

Предната страна на образецот на легитимацијата содржи: во горниот дел текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, „ИНСПЕКТОР ЗА ОДБРАНА“, во средината место за фотографија со димензии 2,5 x 3 см., а под неа место за впишување на податоци за името и презимето на инспекторот за одбрана, регистарски број на легитимацијата, место за потпис на министерот за одбрана и место за печат, а во долниот дел е отпечатен серискиот број на легитимацијата.

Задната страна на образецот на легитимацијата содржи податоци за: единствениот матичен број на граѓанинот, датум, месец и година на раѓање, адреса на живеалиштето и регистарски број на личната карта на имателот на легитимацијата.

Образецот на легитимацијата е заштитен со просирна пластична фолија.

Заштитната облога на легитимацијата е изработена од кожа во темносина боја во два дела кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат, со димензии 6,5 x 9,5 см.

На предната страна на заштитната облога, со букви во боја на злато е отпечатен текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА“, а под него е вграден грбот на Република Македонија изработен во метал во боја на злато, а под него со златни букви е отпечатен текстот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, „ИНСПЕКТОР ЗА ОДБРАНА“.

Втората внатрешна страна на заштитната облога е изработена во два дела, од кои предниот дел е изработен од просирна пластична фолија обрабена со кожа и претставува простор во кој се сместува образецот на легитимацијата.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник (Прилог бр. 1).

Член 3

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор за одбрана.

По престанокот на службеното својство на инспектор за одбрана, инспекторот ја враќа легитимацијата.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот за одбрана ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерот за одбрана.

Во случај од став 1 на овој член на инспекторот му се издава нова легитимација.

Член 5

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци.

Член 6

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се поништува.

Член 7

Издадените легитимации се евидентираат во Министерството за одбрана.

Редниот број од евиденцијата под која е извршен упис на податоците се впишува во легитимацијата, како регистарски број.

Член 8


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3384/1
22 мај 2002 година
Скопје

Министер
за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА



ЛЕГИТИМАЦИЈА ИНСПЕКТОР ЗА ОДБРАНА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

ЛЕГИТИМАЦИЈА

ИНСПЕКТОР

за одбрана

2.5 X 3 cm

име и презиме

регистарски број

потпис на министерот за одбрана

МП

СЕРИСКИ БРОЈ

сериен и матичен број на граѓанинот

датум, месец и година на издање

адреса на министерството

регистарски број на личната карта

564.

Врз основа на член 51 став 2 точка 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести што ја загрозуваат целата земја ("Сл. лист на СФРЈ" бр. 51/84 и 63/90 и "Службен весник на РМ" бр. 15/95), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91 и 4/92) е преземен како републички пропис, министерот за одбрана, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ИМУНИЗАЦИЈА, СЕРОПРОФИЛАКСА И ХЕМИ-
ОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на вршење на задолжителна имунизација, серопродилакса и хемиопродилакса против заразни болести во Армијата на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 36/98), во членот 1 став 1 алинеја 3, членот 7 став 3 и членот 15 став 3 зборовите: “војниците по договор“, се заменуваат со зборовите: “професионалните војници“, а зборовите: “граѓанските лица“ се заменуваат со зборовите: “цивилните лица“.

Член 2

Во членот 3 став 1 точката 1 се брише.

Член 3

Во членот 6 став 1 зборовите: “и туберкулоза“ се бришат.

Член 4

Во делот II, поднасловот на потточката “2. Имунизација против туберкулоза“ и членовите 9 и 10 се бришат.

Член 5

Во членот 14 зборот “вакцинална“ се заменува со зборот “поствакцинална“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-3385/1
22 мај 2002 година
Скопје

Министер
за одбрана,
проф. д-р **Владо Поповски**, с.р.

565.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Сачево-Општина Муртино.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастарот на земјиштето “Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2268/1
28 мај 2002 година
Скопје

Директор,
Мирче Ѓорговски, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за исполнување на условите за безбедноста и уредноста на воздушните сообраќај, објавена во “Службен весник на Република Македонија” бр. 31/2002, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК
ТОК ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА И УРЕДНОСТА НА ВОЗДУШНИИОТ СООБРАКАЈ

Составен дел на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за исполнување на условите за безбедноста и уредноста на воздушниот сообраќај треба да биде Тарифникот, а кој гласи:

„ТАРИФНИК

Р. бр.	Видови на услуги	Висина на надоместокот во ЕУР
1.	За оспособеност за	

- Издавање на AOC.....	1.022,58
- Промена на AOC.....	255,65
- Обновување на AOC.....	511,29

2. Одобрување за изнајмување на воздухоплов (CERTIFICATE OF APPROVAL).....255,65
3. За исполнување на посебните услови во поглед на опремата на воздухопловот и воздухопловниот и друг стручен персонал на воздухопловите кои даваат услуги во земјоделството, шумарството и здравството:
- уверение за работа во земјата.....153,39
- Agricultural - АОС за странство.....255,65
4. Хомологација (TYPE CERTIFICATE или SUPPLEMENTAL TYPE CERTIFICATE) на воздухопловите од:
- сообраќајна категорија.....511,29
- општа категорија.....255,65
- посебна категорија.....409,03“

Бр. 23-2229/2
27 мај 2002 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува јавна продажба - лицитација

На попишаните предмети и тоа:

1. Пазарната вредност на Вилушкарот Катерчилар ТН 488131 со носивост 2,5 т. изнесува 220.000,00 денари.

2. Пазарната вредност на рачен утоварач на палети изнесува 20.000,00 денари.

3. Пазарната вредност на керамичките плочки Латина 30 6 со димензии 30/30 изнесува 64.800,00 денари за 108,0 м².

4. Паркет кој е увезен од Италија и истиот се состои од повеќе вида зависно од какво дрво е произведен и во колкави димензии се неговите елементи и тоа:

- од бука со димензии 300/58 мм и 220/44 мм;

- од багрет со димензии 250/47 мм;

- од орев со димензии од 250/54 мм.

сите заедно во вкупна количина од 1000 м² и по истата цена за 1м² изнесува 800.000,00 денари.

Усното јавно наддавање ќе се одржи на ден 3.06.2002 година во 9,00 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје - барака на извршно одделение соба бр. 7.

Продажбата може да се одржи и со непосредна продажба.

Заинтересирани лица предметите можат да ги видат во просториите на ПИТП „КЕРАМИКС МС“ на ул. „Никола Пушкар“ бр. 4 во н. Горче Петров.

Сите заинтересирани физички и правни лица се должни до денот на продажбата на име гаранција за учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 од утврдената почетна цена на попишаните предмети, а во облажбата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И. бр. 649/00 од 17.05.2002. (14799)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителката Хазбије Шакири од с. Арачиново-Скопје, против тужениот Мустафа Шакири од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Мустафа Шакири од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот и во истиот рок да ја достави сегашната точна адреса на живеење или пак да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Доколку во определениот рок тужениот не се јави во судот не ја достави сегашната адреса на живеење и не постави свој полномошник ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII П. бр. 1088/02. (14379)

Во судскиот оглас од Општинскиот суд во Куманово, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 33/2002 под бр. 14042 се дава исправка, наместо:

Од Општинскиот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 29/2002, треба да гласи: Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 29/2002.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 477/02 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 011775, го запиша во трговскиот регистар уписот на конверзијата на главницата од ДЕМ во ЕВРА на Друштвото за производство на пластични производи, промет и услуги „К/С-РОЛОСПАС“ заштитно друштво увоз-извоз - Прилеп, ул. „Кеј 1-ви Мај“ бр. 13 - Прилеп.

Основната главница на Друштвото за производство на пластични производи, промет и услуги „К/С-РОЛОСПАС“ заштитно друштво увоз-извоз - Прилеп, ул. „Кеј 1-ви Мај“ бр. 13 - Прилеп, по конверзијата од ДЕМ во ЕВРА од 249.754 ДЕМ изнесува 128.078 ЕВРА (ЕУР).

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 477/02. (14579)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 602/2002 од 24.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 008909, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главницата на Друштвото за трговија и услуги ПИЛОТ 4 Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, ул. „Трпе Блажевски Трифко“ бр. 11, Кичево.

Зголемувањето на основната главницата на Друштвото за трговија и услуги ПИЛОТ 4 Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Кичево за 5.164,00 евра, како во прилогот образец број 2 и 14.

Со поранешната главница од 533.841,00 ден. Вкупно главницата сега изнесува 848.841,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 602/2002. (14580)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 649/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 014028, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главницата на Транспортно, трговско и службно друштво ТИП-М ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 33.

Зголемување на основната главница за 23.880 ЕУР или 1.456.500,00 денари и тоа: странскиот содружник Спасевска Валентина го зголемува влогот за 16.500 ЕУР или 1.006.500,00 денари во предмети-употребувани моторни возила, према извештај на вешто лице проценител, домашниот содружник Пеце Петровски го зголемува влогот за 7.380 ЕУР или 450.000,00 денари.

По зголемувањето основната главница на друштвото изнесува 38.980 ЕУР или 2.377.600,00 денари, а уделот на основачите-содружници поединечно ќе биде по следното:

1. Валентина Спасевска - 66,7% односно 26.000 ЕУР или 1.586.000,00 денари.

2. Пеце Петровски - 33,3% односно 12.980 ЕУР или 791.600,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 649/2002. (14581)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 642/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 009519, го запиша во трговскиот регистар

зголемувањето на основачкиот удел на Трговското друштво за производство, промет и услуги Борис Проскоски БИ-ДУКАТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. „Орде Паноски“ бр. 14.

Се зголемува основачкиот удел за износ од 5.409 евра во противвредност од 330.000,00 денари што ги вложува содружникот Борис Проскоски согласно доказ за уплатени парични средства со што сега вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 7.909 евра или во противвредност од 485.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 642/2002. (14583)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 641/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 014127, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот удел на Друштвото за производство, промет, градежништво, инженеринг и услуги БЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп, ул. „Нада Ламеска“ бр. 44.

Се зголемува основачкиот удел за износ од 1.967 евра во противвредност од 120.000,00 денари што ги вложува содружникот Горан Базеркоски согласно доказ за уплатени парични средства со што сега вкупниот износ на основачкиот удел на содружникот Горан Базеркоски изнесува 3.217 евра во противвредност од 197.500,00 денари, а на содружникот Дејан Базеркоски не се променува останува 1.250 евра во противвредност од 77.500,00 денари, а се променува вкупниот износ на друштвото и изнесува 4.467 евра во противвредност од 275.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 641/2002. (14584)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 607/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 007703, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, управител и зголемување на главницата на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГО ДЕКОР ДООЕЛ увоз-извоз Охрид ул. „Аци Мустафа“ бр. 53, Охрид.

Зголемување на основниот влог: Трговско друштво за производство, трговија и услуги АГО ДЕКОР ДООЕЛ увоз-извоз Охрид ул. „Аци Мустафа“ бр. 53, Охрид.

Основач: Хајредин Аго.

Управител: Хајредин Аго без ограничување.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Зголемување на основниот влог уште со 844.510,00 денари односно 13.844 евра во основни средства.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 607/2002. (14585)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 662/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 01001557-8-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата и зголемувањето на основната главница на Заштитното друштво за производство, трговија и услуги „ТУРБО ИМПЕКС“ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. „Орде Тодоровски-Шемко“ бр. 26, Прилеп.

Досегашната фирма се менува и гласи: Заштитно друштво за производство, трговија и услуги „ТУРБО ИМПЕКС“ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ ул. „Орде Тодоровски-Шемко“ бр. 26, Прилеп.

Основната главница на друштвото се зголемува за 4.500 ЕВРА во предмети, вкупно основната главница на друштвото изнесува 9.576,29 ЕВРА.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 662/2002. (14586)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 664/2002 од 29.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 011595, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата на Трговското друштво за производство, трговија и услуги „ДИГИКОМ“ Стерјовски Горан Охрид ДООЕЛ ул. „Егејска“ бр. 3/4.

Се зголемува основачкиот удел за износ од 2.580 евра во противвредност од 157.380,00 денари што ги вложува содружникот Стерјовски Горан согласно извештајот за извршена проценка од овластен проценител со што сега вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 5.130 евра или во противвредност од 312.930,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 664/2002. (14587)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 650/2002 од 29.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 011819, ја запиша во трговскиот регистар промената на Акционерското друштво печатница „Киро Д. Дандаро“ - заштитно друштво Битола, ул. „Градски стадион“ бб.

Запишување на одлука за намалување на главница извршено намалување и конверзија на главницата од марки во евра на Акционерско друштво печатница „Киро Д. Дандаро“ - заштитно друштво Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 650/2002. (14593)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 582/2002 од 24.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 5807?-8-12, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и управител и конверзија на основниот влог на Друштвото за градежништво и занаетчиски работи, трговија на големо и мало „СВЕМИЛ“ Мундушев Тодор ДООЕЛ извоз-увоз Битола, ул. „Максим Горки“ бр. 33/26.

Содружник кој истапува: Мундушев Тодор од Битола, кој му го пренесува основачкиот влог во целост од 312.900,00 ден. (со конверзија е 5.160 ЕУР), а со тоа му престанува содружничкиот однос и правата по него на лицето содружник кој пристапува: Светлана Хациевска од Битола, ул. „Лавчанска Корија“ бр. 44, преземајќи го основачкиот влог во целост, а исто така претставува и лице овластено за застапување како управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престанува овластувањето на застапување и се брише од судскиот регистар како досегашен управител Мундушев Тодор од Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 582/2002. (14594)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 4/2002 од 25.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-182 01011086-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар Индустрија за метални производи „ВИОР-РОСТФРЕИ“ АД Охрид, ул. „7-ми Ноември“ бр. 179.

Се врши конверзија на вредноста на основната главница и акциите на друштвото изразени од ДЕМ во ЕВРА така да: 1.994.038 ЕВРА е основна главница, 1.725.249 ЕВРА е платено, 51.13 ЕВРА е номинален износ на една акција.

Вкупно акции се 39.000 во вредност од 1.994.038 ЕВРА.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 4/2002. (14595)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 623/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 011168, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и конверзијата на Заштитното

друштво за производство, услуги и трговија Миливој Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕНА ДООЕЛ експорт-импорт Прилеп.

Промена на фирма на друштво со ограничена одговорност Миливој Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕНА ДООЕЛ експорт-импорт Прилеп и новата фирма гласи: Заштитно друштво со ограничена одговорност Миливој Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕНА ДООЕЛ експорт-импорт Прилеп.

Конверзија на основната главница од дем. во евра односно 2.540 ЕУР или 155.000,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 623/2002. (14596)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 673/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 006039, ја запиша во трговскиот регистар конверзијата на Друштвото за транспорт, шпедиција, производство, услуги и трговија на големо и мало „АС-ПИТРАНС“ Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Пецо Божиновски“ бр. 46-1/8, Битола.

Се врши конверзија на основната главница на друштвото во износ од 313.700 ден. или 10.100 ДЕМ која сега изнесува 313.700 ден. или 5.164,05 ЕУР.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 673/2002. (14597)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег.зг.бр. 52/02 од 10.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Боксерски клуб „СКУПИ 2002“ Скопје со седиште на ул. „Душко Поповиќ“ бр. 2-а/8.

Основни цели и задачи на клубот се: омасовување и развој на боксерскиот спорт и неговата афирмација во општината и пошироко, развивање, соработка со средни клубови и здруженија како во Општината така и пошироко, учество во лига системот на натпревари кој го организира боксерскиот сојуз на Македонија, учество и организација на државни и меѓународни натпревари, постигнување на што подобри резултати на спортски план со перманентна и стручна работа на клубот и други цели и задачи кои произлегуваат од овој статут.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Боксерски клуб „СКУПИ 2002“ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје I Рег.зг.бр. 52/02. (14184)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег.зг.бр. 53/02 од 15.05.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Боксерски клуб „ДРАЧЕВО“ Скопје, на ул. „Драчевска“ бр. 97.

Основни цели и задачи на клубот се: омасовување и развој на боксерскиот спорт, афирмација на боксерскиот спорт во општината и пошироко, развивање на соработка со средни клубови и здруженија како во Општината така и пошироко, учество во лига системот на натпревари кој го организира боксерскиот сојуз на Македонија, учество и организација на државни и меѓународни натпревари, постигнување на што подобри резултати на спортски план со перманентна и стручна работа во клубот и друго.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Боксерски клуб „ДРАЧЕВО“ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје II Рег.зг.бр. 53/02. (14186)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 32/2002 од 10.05.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот АД „Силика-Ремонт“ Акционерско Друштво за производство, транспорт и услуги од Гостивар.

За стечаен управник се определува лицето Драган Филиповски од Гостивар, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 67.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на доверителите како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 21.06.2002 год. во 12,00 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (14408)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 33/2002 од 10.05.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Акционерско Друштво за производство на огноотпорни материјали Силика-Доломит“ од Гостивар.

За стечаен управник се определува лицето Драган Филиповски од Гостивар, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 67.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 21.06.2002 год. во 10,30 часот, сала број II на овој суд.

Овој оглас е истакнат на огласна табла во судот на ден 10.05.2002 година.

Од Основниот суд во Гостивар. (14412)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 26/2002 од 10.05.2002 година отворена е стечајна постапка над Земјоделски Комбинат „Прогрес“ ЦО од Дебар.

За стечаен управник се определува лицето Драган Филиповски од Гостивар, ул. „Браќа Гиновски“ бр. 67.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права над должникот на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права над недвижностите на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собранието на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите одлучуваат за понатамошниот тек на постапката, за ден 25.06.2002 год. во 10,30 часот, сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (14416)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 181/2002 г. од 13.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производ., занает., услуг., транс. внатр. и надв. промет на големо и мало „ЈАТОН“ Љубе ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 193, и жиро сметка бр. 2000000017200226, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ДПЗУТВНПГМ „Јатон“ Љубе ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје со седиште на ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 193 и жиро сметка 2000000017200226 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14394)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 197/2002 г. од 13.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство „УРДИН“ Васил ДООЕЛ - Скопје, со седиште во Г.Т. Центар, и жиро сметка бр. 40100-601-34735, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ДТП „УРДИН“ Васил ДООЕЛ - Скопје, со седиште во Г.Т. Центар и жиро сметка 40100-601-34735 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14397)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 167/2002 г. од 13.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Градежна услужна задруга „ЈУГОЕЛЕКТРО“ ЦО - Скопје, со седиште на ул. „Градски сид“ бр. 13 и жиро сметка бр. 40100-601-18813, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Градежна услужна задруга ЈУГОЕЛЕКТРО“ ЦО - Скопје, со седиште на ул. „Градски сид“ бр. 13 и жиро сметка 40100-601-18813 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14400)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 91/2002 од 17.05.2002 г. е отворена стечајна постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало „М и Н“ ЦО извоз-увоз од Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 17/4-1 со број на жиро сметка 40900-601-39539 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 1-35061-0-0-0 и С. рег. бр. 4116/93 од 23.03.1993 г. на поранешниот Окружен стопански суд Скопје.

Со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над горе наведениот стечаен должник согласно чл. 64 од ЗС.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (14451)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 90/02 од 13.05.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ФИНИНВЕСТ“ ДОО

со седиште на ул. „Дичо Петров“ бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-319017, како и број на регистарска влошка 1-60240-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14107)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 94/02 од 13.05.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги „ВИНС КОМЕРЦ“ Игор ДООЕЛ со седиште на ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 37/3-3, со жиро сметка бр. 300000000606771, како и број на регистарска влошка 0200127517-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги „ВИНС КОМЕРЦ“ Игор ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14108)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 23/02 од 30.04.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско производно, услужно претпријатие за промет на големо и мало и производство увоз-извоз „ВИДЕАЛ“ Ц.О. - Скопје со седиште на бул. „АСНОМ“ бр. 56/2-12, со жиро сметка бр. 40100-601-173105 и регистарска влошка 1-26669-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско производно услужно претпријатие за промет на големо и мало и производство „ВИДЕАЛ“ Ц.О. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14109)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 11/2002 г. од 23.01.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, туризам, производство, трговија и услуги „ХИЛТОН“ увоз-извоз Хисмет ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 97 и жиро сметка бр. 41500-601-14237, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, туризам, производство, трговија и услуги „ХИЛТОН“ увоз извоз Хисмет ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 97 и жиро сметка 41500-601-14237 се заклучува.

Да се објави оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14433)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 82/02 од 13.05.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за

трговија, угостителство и услуги „БЕБИ СТОН“ увоз-извоз со седиште на ул. „Бојмија“ бр. 6, со жиро сметка бр. 40100-601-298640, како и број на регистарска влошка 1-52708-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и услуги „БЕБИ СТОН“ увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14474)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 408/01 од 23.04.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП „САВЧЕ“ Малопроджба Сава Димитрија Спасова ТЦ Мацари Скопје, со седиште на ул. „Финска“ бр. 34 општина Гази Баба, со жиро сметка бр. 40110-601-409754, како и број на регистарска влошка 02003248?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП „САВЧЕ“ Малопроджба Сава Димитрија Спасова ТЦ Мацари од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против ова решение не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14485)

Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 15/2001 од 15.05.2002 година, предлогот поднесен од должникот Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „ВИ-ЛИ-КОМ“ извоз-увоз Ц.О. ул. „Благој Горев“ бр. 69 3/19, Велес, поднесен преку основачот-директорот на должникот Глушков Виктор се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „ВИ-ЛИ-КОМ“ извоз-увоз Ц.О. ул. „Благој Горев“ бр. 69 3/19, Велес, жиро сметка бр. 41600-601-40846 ЗПП филијала Велес.

За стечаен управник над стечајниот должник се именува Јордан Ставревски - дипломиран економист од Велес, ул. „Љубен Весов“ бр. 128, телефонски бр. 223-557.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник најдоцна до 17.06.2002 година.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на 28.06.2002 година во 11 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во Велес.

Се закажува рочиште на Собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката на 28.06.2002 година во 12,00 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во Велес.

Примерокот од решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје и решението да се објави на огласна табла на овој суд и во „Службен весник на Република Македонија“.

За стечаен судија се определува Андреева Надица, судија во Основниот суд во Велес.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (14502)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 198/02 донесено на 15.05.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало МЕДИА КОМЕРЦ МС Валентина ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 59, Скопје со жиро сметка 40100-601-370944 Агенција за блокирани сметки.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска судија во овој суд.

За стечаен управник е определен Душко Тодевски од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 03.07.2002 година во 8³⁰ часот во соба 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14478)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 68/02 од 27.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „МОН-МАР“ ДООЕЛ с. Миладиновци, со жиро сметка бр. 40110-601-296389, како и број на регистарска влошка 1-50642-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги „МОН-МАР“ ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14495)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 111/02 од 16.05.2002 година, над ТП за трговија на мало Шумковски Ацо Игор „Шумак“ од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 20/12, Трег. бр. 01001963?-06-01-000 со дејност трговија, и жиро сметка 500-00000000-995-49, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14556)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 126/02 од 21.05.2002 година, над ДООЕЛ „Коже“ Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 76, дејност трговија со жиро сметка 500000000263770, при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14557)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 312/01 од 17.05.2002 година, над ТП „Зоран Шентевски“ од

Ресен, Трег бр. 1165/98, со дејност такси превоз, и жиро сметка 40300-601-92217, при ЗПП- Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14558)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 121/02 од 16.05.2002 година, над Друштвото за трговија, производство и услуги "Десановски" Жерар и Теодор Десановски од Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 53, со дејност трговија, и жиро сметка 500-000000001451-09, при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14560)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 37/2002 од 17.05.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговец поединец со мешовита стока "ТАН" Демирал Раим Капроли ТП од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (14562)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 64/2001 од 12.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговец Поединец, трговија на мало "Лејла комерц" ТП Суловска Али Емина од с. Јанче - гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (14563)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 40/2002 од 17.05.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за забавни игри, промет и услуги ВАЛТЕЛИНА КОМПАНИ Музафер ДООЕЛ од Гостивар, со седиште во с. Балиндол, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (14565)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 224/1995 од 07.05.2002 година, се дава согласност на ДОО "Карномак" од Битола во стечај за отпочнување на постапка за трансформација во акционерско друштво.

Стечајната постапка над ДОО "Карномак" од Битола се запира.

Од Основниот суд во Битола. (13090)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 123/2002 од 29.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за производство, промет и услуги "МАН САР ТРЕЈД" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Славка Димова" бр. 2-б и жиро сметка 40100-601-349443.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4.

Ликвидаторот, без одлагање три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикува доверителите да ги пријават своите побарувања во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14598)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 91/2002 од 02.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над дол-

жникот Услужно трговско претпријатие "КЕРИМОГЛУ" ДОО экспорт-импорт Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 27/39 и жиро сметка 40100-601-51649.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 27/39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Л. бр. 120/2002 од 17.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "ЈАША-ПРОМ" ц.о. од Скопје, со жиро сметка 40120-601-178416.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14605)

Ликвидаторот Владимир Божинов од Валандово, ул. "Гоце Делчев" бр. 27 запишан во Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението I. Л. бр. 261/2001 од 05.10.2001 година, објавува дека Претпријатието за трговија и транспорт "ДАНЕ" п.о. увоз-извоз Валандово, ул. "Орце Николов" бр. 44, со жиро сметка 41301-601-61278 при ЗПП Филијала во Струмица е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (14803)

Ликвидаторот Душан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Томе Арсовски" запишан во Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението I. Л. бр. 65/2002 од 28.03.2002 година, објавува дека Претпријатието за промет на големо и мало и услуги "ИРКО КОМЕРЦ" увоз-извоз ЦО-Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 8/2-2, со жиро сметка 40100-601-314965 при ЗПП Филијала во Скопје, а сега во Агенцијата за работа со блокирани сметки е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (14804)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Л. бр. 368/2001 од 15.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие во мешовита сопственост "ТУЛ" экспорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Кочанска" бр. 3-а, со жиро сметка 40100-601-373080.

За ликвидатор се определува лицето Тулевска Елена од Скопје ул. „Кочанска“ бр. 3-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14830)

МАЛИ ОГЛАСИ**Се огласуваат за неважни следниве документи:**

Пасош бр. 1115151/98 издаден од СВР-Кичево на име Целили Рамиз, с. Трапчин Дол, Кичево. (14561)

Пасош бр. 1544257/01 издаден од СВР-Кичево на име Шерифи Шемадин, с. Зајас, Кичево. (14564)

Пасош бр. 1040386/97 издаден од УВР-Скопје на име Иљази Хиријете, с. Г. Нерези, Скопје. (14757)

Пасош бр. 1395770/00 издаден од УВР-Скопје на име Лазева Виолета, ул. "А. Димовски" бр. 8/3-11, Скопје. (14771)

Пасош бр. 1377203/00 издаден од УВР-Скопје на име Рамадани Нуртен, ул. "Кримска" бр. 85, Скопје. (14800)

Пасош бр. 1035129 на име Ѓултен Изетовска, ул. "Козјак" бр. 110, Битола. (14470)

Пасош бр. 78297 на име Самедин Дервишовски, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (11148)

Во огласот објавен во Службен Весник бр. 34/24. 05.2002 година под реден број 14681 наместо Трајков Душко треба да стои Трајанов Душко, ул. "Крушевска Република" бр. 215, Струмица.

Пасош бр. 1442723 издаден од УВР-Скопје на име Ферат Даиловски, с. Црн Врв, Скопје. (14807)

Пасош бр. 1664549 издаден од УВР-Скопје на име Етемовска Ѓулбас, ул. "П. Лумумба" бр. 10/1, Скопје. (14810)

Пасош бр. 457620 издаден од СВР-Тетово на име Сејди Енвер, с. Копачин Дол, Тетово. (14825)

Огласот објавен во Службен Весник на РМ бр. 33/00 за пасош бр. 0786394 на име Крстевски Тони, ул. "Црногорска" бр. 3-а, Скопје, се сторнира. (14829)

Пасош бр. 1177938/99 издаден од СВР-Куманово на име Абазџи Бенјамин, с. Слупчане, Куманово. (14835)

Пасош бр. 1337332 на име Пејоски Драган, ул. "П. Одреди" бб, Кичево. (14843)

Пасош бр. 1355304/00 издаден од СВР-Скопје на име Ѓошевски Горан, ул. "Првوماјска" бр. 21, Скопје. (14847)

Пасош бр. 1403581 на име Васе Апостоловски, Гевгелија. (14849)

Пасош бр. 1521228 на име Садикоски Јусуф, с. Могорче, Дебар. (14858)

Пасош бр. 012314/94 издаден од УВР-Скопје на име Марија Митева, бул. "Југославија" бр. 129, Скопје. (14872)

Пасош бр. 1668654 издаден од УВР-Тетово на име Весели Таџедин, с. Порој, Тетово. (14876)

Пасош бр. 1652763 издаден од УВР-Куманово на име Стевковски Лаза, нас. Ајдучка Чешма бр. 210, Куманово. (14877)

Пасош бр. 952270 издаден од УВР-Скопје на име Илијева Милица, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 18, Скопје. (14878)

Пасош бр. 1230651/99 издаден од УВР-Скопје на име Митева Лидија, ул. "К. Либкнехт" бр. 22-а, Скопје. (14903)

Пасош бр. 1344040/00 издаден од СВР-Куманово на име Додевски Бобан, ул. "Т. Думба" бр. 80/8, Куманово. (14905)

Пасош бр. 1515494/01 издаден од УВР-Скопје на име Рушит Имеровски, с. Црн Врв, Скопје. (14906)

Пасош бр. 1182193 издаден од СВР-Гостивар на име Нежири Шади, с. Трново, Гостивар. (14908)

Пасош бр. 1317627/00 на име Данијела Богдановиќ Гроздановска, ул. "Прилепска" бр. 60-а/35, Битола. (14928)

Пасош бр. 1447721 издаден од УВР-Скопје на име Сашо Стојановски, ул. "Н. Чакарев" бр. 49/2-2, Скопје. (14929)

Пасош бр. 1016459 на име Прањик Томислав, Струга. (14930)

Пасош бр. 86632 на име Идриз Исмани, Тетово. (14932)

Пасош бр. 0012093 издаден од УВР-Скопје на име Касоска Александра, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр. 24, Скопје. (14933)

Пасош бр. 269065 на име Костовски Ѓорѓи, ул. "1-ви Мај" бр. 4, Охрид. (14934)

Пасош бр. 1087764 на име Имеровски Бурим, с. Баланди, Дебар. (14936)

Пасош бр. 1412296 на име Лендита Папранику, с. Баланди, Дебар. (14937)

Пасош бр. 1087767 на име Имеровски Шерие, с. Баланди, Дебар. (14938)

Пасош бр. 1032473 издаден од УВР-Скопје на име Драги Цветковски, ул. "М. Тито" бр. 75, с. Д. Лисиче, Скопје. (14943)

Пасош бр. 334915 на име Елези Бујар, с. Чајле, Гостивар. (14955)

Пасош бр. 0225280 издаден од ОВР-Пробиштип на име Митевски Мите, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 9, Пробиштип. (14091)

Пасош бр. 12571/93 издаден од УВР-Скопје на име Сејдовик Назим, ул. "Радишанска" бр. 55, Скопје. (14951)

Пасош бр. 1098814/98 издаден од УВР-Скопје на име Соколески Миле, бул. "АСНОМ" бр. 14/1-10, Скопје. (14954)

Пасош бр. 1682201/01 издаден од УВР-Скопје на име Сејфула Усеин, ул. "Вашингтонска" бр. 117, Скопје. (14960)

Пасош бр. 1306527 издаден од СВР-Св. Николе на име Катерина Герасова, ул. "Г. Делчев" бр. 23, Св. Николе. (14962)

Пасош бр. 1464762 на име Зенки Незир, ул. "Леска 1" бр. 10, Гостивар. (14982)

Пасош бр. 1172731 издаден од УВР-Скопје на име Крстевски Јован, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 133-а, Скопје. (15006)

Пасош бр. 1462099 издаден од УВР-Тетово на име Ајрули Фатмир, с. Раковец, Тетово. (15007)

Во огласот објавен во Службен Весник бр. 28/26. 04.2002 година под реден број 11643 на име Мазневски Сашо, Тетово наместо пасош бр. 515803 треба да стои: пасош бр. 1636617.

Чекови од тековна сметка бр. 4531978 од бр. 4757024 до бр. 4757030 и бр. 2246727 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристевска Јорданова Малинка, Скопје. (14626)

Чекови од тековна сметка бр. 14112956 од бр. 00180-00241465 до бр. 0018000241475 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кемал Фериде, Скопје. (14801)

Чекови од тековна сметка бр. 12774739 од бр. 0018-000241453 до бр. 0018000241464 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Камил Кемал, Скопје. (14802)

Чековна картичка бр. 7544/43 и чековите од бр. 800-1168324 до бр. 8001168330 издадени од Стопанска банка-Филијала Штип на име Зафиров Ацо, ул. "7- ми Конгрес" бр. 10, Штип. (14746)

Чекови од тековна сметка бр. 07937982 од бр. 0016-000252595 до бр. 0016000252603 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Милекиќ Даница, Скопје. (14886)

Чековна картичка бр. 129221/28 и чек бр. 00170005-66372 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановска Кристина, Скопје. (14885)

Чекови од тековна сметка бр. 2880597 со бр. 2459660, 1276442, 3772259, 3772260, 3772261, 4039871, 4039872, 5227342, 5227343, 5594270, 5863661, 6073681 и бр.5526553 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зора Алексијевска, Скопје. (14891)

Чекови од тековна сметка бр. 14462486 од бр. 919206 до бр. 919214 и од бр. 937186 до бр. 937192 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Хајрула Басри, Скопје. (14893)

Чекови од тековна сметка на име Аврамоски Чеде, Гостивар. (14942)

Чековна картичка бр. 000462/07 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Давчевска Билјана, Скопје. (14875)

Чекови од тековна сметка бр. 09626741 од бр. 00180-00237186 до бр. 0018000237192 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангелоски Драган, Скопје. (15008)

Чек од тековна сметка бр. 13898893 со бр. 0190000-030202 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Благоја Трампевски, Скопје. (15012)

Огласот објавен во Службен Весник во бр. 97/11. 12.2001 година, за чековна картичка бр.1097/97 и чековите од бр. 0000193001 до бр. 0000193005 и бр. 0000092152 издадени од Македонска банка на име Камбуровски Стојче, с. Подмочани, Ресен се сторнира. (14887)

Работна книшка на име Трифун Даутовски, Скопје. (14589)

Работна книшка на име Доновски Ѓоко, Скопје. (14592)

Работна книшка на име Ремзи Авди, Скопје. 14670
Работна книшка на име Божиновска Вера, Скопје. (14671)

Работна книшка на име Исовски Сами, Битола. (14687)

Работна книшка на име Поповска Снежана, Битола. (14691)

Работна книшка на име Ефтимоска Валентина, Охрид. (14692)

Работна книшка на име Талевска Елица, с. Доленци, Битола. (14693)

Работна книшка на име Цветкоски Горан, Прилеп. (14715)

Работна книшка на име Саткија Зибероски, с. Пласница, Мак. Брод. (14721)

Работна книшка на име Илјази Јусуф, Тетово. 14723

Работна книшка на име Блажовски Владо, с. Добри Дол, Скопје. (14748)

Работна книшка на име Бузалковска Марина, Скопје. (14811)

Работна книшка на име Авази Рефат, Кичево. (14813)

Работна книшка на име Томиќ Даниела, Куманово. (14818)

Работна книшка на име Трповска Светлана, Куманово. (14819)

Работна книшка на име Ивановски Горан, Делчево. (14820)

Работна книшка на име Давитков Борче, Штип. (14822)

Работна книшка на име Живко Лекоски, Гостивар. (14824)

Работна книшка на име Рајко Николовски, Скопје. (14826)

Работна книшка на име Талеска Васе, Прилеп. (14832)

Работна книшка на име Каба Калош, Струга. 14836

Работна книшка на име Јорданоска Катерина, Гостивар. (14868)

Работна книшка на име Јорданоски Борис, Гостивар. (14869)

Работна книшка на име Дрда Селим Нуредин, Гостивар. (14870)

Работна книшка на име Гавриловски Владо, ул. "Н. Паралунов" бр. 9/2, Гостивар. (14873)

Работна книшка на име Бајмак Реџеп, Скопје. 14881

Работна книшка на име Мицевска Ратка, Скопје. (14809)

Работна книшка на име Богданчо Костовски, Скопје. (14879)

Работна книшка на име Љиљана Петровска, Скопје. (14888)

Работна книшка на име Здравко Митиќ, Скопје. (14913)

Работна книшка на име Благоја Лазарески, с. Арбиново, Охрид. (14916)

Работна книшка на име Наскоски Миле, с. Браилово, Прилеп. (14920)

Работна книшка на име Адамоски Атип, Кичево. (14924)

Работна книшка на име Манева Лилјана, Радовиш. (14927)

Работна книшка на име Јагода Георгиева, Скопје. (14935)

Работна книшка на име Лирим Лутфиу, Гостивар. (14940)

Работна книшка на име Димитриески Тони, Гостивар. (14941)

Работна книшка на име Фуат Муамеди, с. Шишево, Скопје. (14944)

Работна книшка на име Атанасов Горан, Скопје. (14946)

Работна книшка на име Трајановски Зоран, Скопје. (14953)

Работна книшка на име Муртезани Фикрија, Скопје. (14959)

Работна книшка на име Драган Алексовски, Куманово. (14967)

Работна книшка на име Здравков Трајче, Радовиш. (14971)

Работна книшка на име Илиев Блажо, Радовиш. (14972)

Работна книшка на име Тасев Благој, Винаца. (14974)

Работна книшка на име Лампев Гоце, Радовиш. (14976)

Работна книшка на име Крстев Љупчо, с. Ореше, Велес. (14978)

Работна книшка на име Мемедоски Амсо, Кичево. (14980)

Воена книшка на име Горан Вукановиќ, ул. "Осогово" бр. 19, Куманово. (14817)

Воена книшка на име Димовски Ванчо, ул. "14-ти Мај" бр. 23, Кавадарци. (14919)

Воена книшка на име Љотевски Душан, Скопје. (14947)

Воена книшка на име Зоран Ѓорѓевиќ, Скопје. (14958)

Воена книшка на име Салајдин Шерифи, Скопје. (14963)

Свидетелства за 1 и 2-ра година издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен и свидетелства за 3 и 4 година издадени од ДСУ "Мирче Ацев"-Прилеп на име Ивановска Весна, Ресен. (14700)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Пршкарски Ванчо, с. Ратеве, Берово. (14707)

Свидетелство на име Милошевски Златко, Кочани. (14709)

Свидетелство на име Зибероски Саткија, с. Пласница, Мак. Брод. (14719)

Свидетелство за 4-та година на име Стоилова Наташа, Делчево. (14730)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од гимназијата "Никола Карев"-Скопје на име Алексова Жаклина, Скопје. (14740)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "П. П. Његош" с. Идризово-Скопје на име Суљов Елвер, Скопје. (14753)

Свидетелство за 6-то одделение на име Смилевски Љупчо, Битола. (14812)

Свидетелство на име Мустафа Сервет, Тетово. (14814)

Свидетелство на име Асанов Ербахан, Велес. 14815

Свидетелство за 5 и 7 одделение на име Ганимете Дехари, с. Слупчане, Куманово. (14816)

Свидетелство за 4-то одделение на име Рамиз Јусеинов, с. Почивало, Штип. (14821)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Зибероски Форшје, Прилеп. (14831)

Свидетелство на име Ристевска Александра, Битола. (14833)

Свидетелство за 2 година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Николче Тасевски, Ресен. (14837)

Свидетелство за 4-та година на име Петачка Благица, с. Ораовица, Радовиш. (14864)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Р. Ј. Корчагин"-Скопје на име Спироска Искра, Скопје. (14871)

Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Вера Циривири Трена"-Скопје на име Стаменков Александар, Скопје. (14884)

Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "Кирил и Методиј" на име Изаири Идриз, Куманово. (14917)

Свидетелство за 5-то одделение на име Аломерович Аида, с. Десово, Прилеп. (14921)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Неџми Емсале, Тетово. (14925)

Свидетелство на име Башким Исмаили, Тетово. (14926)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од ЕУ "Борис Кидрич" Скопје на име Костоска Елизабета, Скопје. (14939)

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома издадена од на име Ратко Радевски, Тетово. (14950)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од Трговско училиште-Скопје на име Дурмиши Ниметула, с. Љуботен, Скопје. (14945)

Свидетелство за 8 одделение на име Гацов Кирчо, Злетово, Пробиштип. (14965)

Свидетелства за 4-то одделение издадено од "Дитурја"-Липково на име Османи Зирафет, Куманово. (14968)

Свидетелство за 3-та година на име Беџети Шабан, с. Опае, Куманово. (14969)

Свидетелство на име Соколовска Елена, Берово. (14970)

Свидетелство на име Чочевска Марија, Берово. (14973)

Свидетелство на име Симоновска Јулијана, Штип. (14975)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Тодорова Деспина, с. Ораовица, Радовиш. (15005)

Индекс бр. 112 издаден од ДИФ-Скопје на име Ѓошевски Горан, Скопје. (14848)

Индекс бр. 277/99 издаден од Електротехнички Факултет-Скопје на име Александра Стојановска, Скопје. (14851)

Индекс бр. 4688 издаден од Стоматолошки факултет-Скопје на име Камчев Никола, Скопје. 14882

Диплома на име Петачка Благица, с. Ораовица, Радовиш. (14863)

Диплома за завршено средно училиште издадена од МУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Гигиевски Бруно, Скопје. (14883)

Диплома на име Спасов Марјан, с. Градец, Винаца. (14918)

Здравствена книшка на име Трајкова Вера, ул. "Борис Кидрич" бр. 4, Радовиш. (14704)

Здравствена книшка на име Василкова Билјана, Велес. (14714)

Здравствена книшка на име Акимовски Ристо, Битола. (14716)

Здравствена книшка на име Новевски Ивица, Скопје. (2117)

Здравствена книшка на име Виктор Буов, Велес. (14827)

Здравствена книшка на име Соколовски Киро, Битола. (14834)

Здравствена книшка на име Муртезанова Севдије, Велес. (14865)

Здравствена книшка на име Милан Белјановски, ул. "М.Тито" бр. 80, Битола. (14922)

Здравствена книшка на име Сервет Османова, Битола. (14923)

Здравствена книшка на име Павлов Михаил, Велес. (14977)

Здравствена книшка на име Атанасоска Оливера, Крушево. (14979)

Штедна книшка бр. 9002692 издадена од Тутунска банка АД-Скопје на име Филиповски Стојан, Скопје. (14805)

Штедна книшка бр. 1409954420042 издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Јовановски Раде, Куманово. (14866)

Службена легитимација издадена од УВР-Скопје на име Созданоски Рубинче, Скопје. (1885)

Дипломатска лична карта издадена од Минис-терство за надворешни работи-Скопје на име Рудигер Лотз, Скопје. (14880)

Даночна картичка бр. 4030993157156 издадена од Управа за приходи Скопје на име Пројарико, Скопје. (14624)

Даночна картичка бр. 4030998340463 издадена од Управа за приходи Скопје на име Ернст и Јанг Ернст и Јанг и други, Скопје. (14653)

Даночна картичка бр. 4030994235878 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Фантом" ДОО, Скопје. (14656)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име "АНТАРЕС" ДООЕЛ, Кочани. (14729)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Кри Илков Костадин, Гевгелија. (14850)

Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име ТП Милка Опарова, Гевгелија. (14853)

Даночна картичка бр. 4030900302844 издадена од Управа за приходи Скопје на име Маккос компани, Скопје. (14957)

Даночна картичка бр. 5030998193570 издадена од Управа за приходи Скопје на име Авто-такси-Нено-макси гранд, Скопје. (14964)

Престанува со вршење самостојна занаетчиска дејност за изработка на шноли, токи, копчиња и ситни украсни предмети на име Сади Дурмиш, Скопје. (908)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1 член 16, членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Министерство-то за одбрана на Република Македонија, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05/2002 - ЧФД

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е адаптација и реконструкција на зградата на Командата во касарната "Ч.Ф. Даме" во Кичево.

1.3. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени до тендерската документација - предметот.

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е максимум 90 дена од денот на воведувањето во работата.

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат во денари по единица мерка.

1.6. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.

1.7. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана, бул. "Климент Охридски" бр. 15 секој работен ден од 08,00 до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јавниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 денари на благајна во ВП 1722 - Скопје.

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Цена за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена на понудата во денари.

3.3. Начин и услови на плаќање.

3.4. Рок за целосно извршување на работите.

3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи.

3.6. Гаранција за квалитетот.

3.7. Рок на важноста на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Понудувачот треба да приложи документација, согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или ликвидација,

- доказ од надлежен орган дека во пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста, и

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.2. Основен критериум за избор на најповолен понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набавки е цената.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата во затворен плик се доставува преку архива, или преку пошта на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. "Орце Николов" бб, со назнака во горниот лев агол понуда не отворај, јавна набавка бр. 05/2002-ЧФД, соба бр. 512. Пликот не смее да биде со ништо обележен со што ќе се констатира понудувачот.

Во овој плик се ставаат други две плика и тоа: првото со назнака "документација", кое во себе ја содржи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за јавни набавки и второто со назнака "понуда" кое во себе ја содржи тендерската документација со други пратечки елементи.

6. РОКОВИ

6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

6.2. Отворениот повик ќе се објави во "Службен весник на РМ" и дневните весници "Утрински весник", "Македонија денес" и "Вест". Рокот за прибирање на понудите тече од последната објава во средството за јавно информирање.

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши прв работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", со почеток во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. "Орце Николов" бб, во присуство на претставниците на понудувачите.

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Министерството за одбрана или телефон 28 21 01 или 28 25 97.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни набавки-пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), министерот за транспорт и врски, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. Т/02/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ
(БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Министерство за транспорт и врски, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4, 1000 Скопје.

1.2. Предмет на набавка:

Прибирање на документација за претходно утврдување на подобност - претквалификација на понудувачи како можни носители на:

Реконструкција на Р-407, Желино - Јегуновце.

1.3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

1.4. Претквалификацијата на понудувачите ќе се врши врз основа на:

- Економско-финансиски бонитет;
- Техничко-технолошки бонитет;
- Расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на предметната набавка;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар;
- Гаранција за квалитет и стандард.

1.5. Задолжителна придружна документација

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар (оригинал или заверена копија од нотар);
- Доказ дека кон понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

1.6. Краен рок за прием на понудите е 11.06.2002 година до 14 часот.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право на учество имаат сите правни и физички лица од Република Македонија.

2. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудувачите треба да ги приложат документите кои се приложуваат кон пријавата од точките 1.4 и 1.5 на овој повик.

2.2. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, или да се предадат во архива на Министерството за транспорт и врски, (најдоцна до 15 часот секој работен ден), не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

2.3. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно барање.

2.4. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

3.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните: 02/145-503 и 02/145-462.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 18 и 19 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Органот на локалната самоуправа-Општина Делчево, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002

1. Набавувач:

Општина Делчево-локална самоуправа.

2. Предмет на набавка:

Изградба на дел од улици: “Брегалничка“, “Разловечка“, “Голачка“, “Илинденска“, “Д-2“ и “К. Ј. Питу“ - Стар Расадник во Делчево.

3. Тендерска документација:

Тендерската документација со која располага набавувачот се наоѓа во Општина Делчево.

Истата може да се види и подигне со претходна уплата од 3.000,00 денари на жиро сметка 2401600000-57639 и ЕДБ 60090330000005 Депонент: Балканска банка АД - Скопје, филијала Делчево.

4. Содржина на понудата:

- назив, адреса и седиште на понудувачот,
- предмет на набавка,
- набавката може да се подели на делови,
- рок на извршување на работите,
- начин на плаќање,
- гаранција за квалитетот на материјалите,
- рок и важност на понудата.

5. Придружна документација:

Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни набавки.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- квалитет,
- цена и начин на плаќање,
- рок на извршување на работите.

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

- Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, ул. “М. М. Брицо“ бр. 40.

- Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во присуство на овластени претставници на понудувачите во рок од пет дена по завршувањето на отворениот повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на Општина Делчево.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 033/411-101, 033/411-550 и 033/410-916.

Комисија за јавни набавки

Ј.П. за поштенски сообраќај “Македонска Пошта“ ц.о. Скопје, ја објавува следната

И С П Р А В К А

НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БРОЈ 22/2002 ЗА НАБАВКА НА BRAND NAME РАБОТНИ СТАНИЦИ И UPS УРЕДИ 1000 VA ОБЈАВЕН НА 15.05.2002 ГОДИНА

Точката 1.8. од Отворениот повик број 22/2002 за набавка на Brand name работни станици и UPS уреди 1000 VA треба да гласи:

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 11.06.2002 година (вторник), до 08:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

Комисија за јавни набавки

Ј.П. за поштенски сообраќај “Македонска Пошта“
ц.о. Скопје, ја објавува следната

И С П Р А В К А
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БРОЈ 23/2002 ЗА НАБАВКА
НА НАДГРАДБА НА ALPHA SERVER 1200, МАТРИЧНИ
ПЕЧАТАРИ EPSON LQ 680 И RUTERi CISCO 1700
ОБЈАВЕН НА 15.05.2002 ГОДИНА

Точката 1.8. од Отворениот повик број 23/2002 за набавка на надградба на Alpha server 1200, матрични печатари Epson LQ 680 и Ruteri Cisco 1700 треба да гласи:

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 11.06.2002 година (вторник), до 11:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

Комисија за јавни набавки

Ј.П. за поштенски сообраќај “Македонска Пошта“
ц.о. Скопје, ја објавува следната

И С П Р А В К А
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БРОЈ 24/2002 ЗА НАБАВКА НА
BRAND NAME PC И PC РАБОТНИ СТАНИЦИ, ЛАСЕР-
СКИ ПЕЧАТАРИ, РАЗВОЈНИ ПАКЕТИ, КОМПОНЕНТИ И
АЛАТКИ, FIREWALL И АНТИВИРУС ОБЈАВЕН НА
21.05.2002 ГОДИНА

Точката 1.8. од Отворениот повик број 24/2002 за набавка на Brand name PC и PC работни станици, ласерски печатари, развојни пакети, компоненти и алатки, Firewall и антивирус треба да гласи:

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 11.06.2002 година (вторник), до 14:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

О Д Л У К И
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА
НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Еурометинг	Прилеп	51.129	3.966	7,76%	90,00%
2	Јаворшпед	Битола	97.740	22.074	22,58%	80,00%
3	Македонија Проект	Скопје	664.679	131.133	19,73%	90,00%
4	Виор-Ростфреи	Охрид	1.994.038	76.694	3,85%	90,00%
5	Бродчанка	М. Брод	247.236	56.242	22,75%	80,00%
6	7 Ноември	Гевгелија	511.292	136.892	26,77%	80,00%
7	Оранжери	Кочани	571.113	293.772	51,44%	70,00%
8	Гоце Делчев	Облешево	50.618	26.037	51,44%	70,00%
9	Трико	Виница	920.325	528.009	57,37%	90,00%
10	Агроплод	Ресен	10.750.142	1.064.455	9,90%	90,00%
11	11 Октомври-Еурофоод	Прилеп	92.033	48.199	52,37%	90,00%
12	Металец	Прилеп	1.329.209	61.048	4,59%	90,00%
13	Арт	Скопје	248.702	13.246	5,33%	90,00%
14	Месна индустрија и кланица	Св. Николе	1.738.385	230.859	13,28%	80,00%
15	Македонија - ф-ка за п-во за санитарна керамика	Струмица	2.735.190	70.507	2,58%	30,00%
16	Паластурист	Скопје	562.421	79.191	14,08%	80,00%
17	Сигурност	Скопје	95.190	40.089	42,11%	70,00%
18	Страшо Пинџур	Кавадарци	375.493	110.975	29,55%	30,00%
19	Макпетрол Теас	Скопје	36.971	5.663	15,32%	80,00%
20	Југ-Турист	Куманово	944.152	28.121	2,98%	90,00%
21	Агро-Изворски	Богданци	6.674.845	1.546.658	23,17%	80,00%
22	ЖАС	Битола	493.621	273.169	55,34%	70,00%
23	Интерпрогрес	Скопје	281.211	40.362	14,35%	0,00%
24	Пелагонија транс	Прилеп	165.953	404	0,24%	0,00%
25	Троска	Скопје	341.549	98.884	28,95%	0,00%
26	РЖ Економика	Скопје	2.736.666	550.201	20,10%	0,00%
27	Пелагонија	Кавадарци	393.419	141.859	36,06%	0,00%
28	Краиште-Тиквеш	Кавадарци	2.045.168	668.106	32,67%	0,00%
29	Машински сервис	Кавадарци	178.952	85.089	47,55%	0,00%
30	РЖ Техничка контрола	Скопје	1.075.856	167.852	15,60%	0,00%
31	Бетон	Скопје	11.167.631	3.714.716	33,26%	0,00%
32	Палтекс	Делчево	463.707	30.984	6,68%	0,00%
33	Велеспром	Велес	2.198.556	403.765	18,37%	0,00%
34	Метал промет	Прилеп	515.530	198.636	38,53%	90,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

О Д Л У К И
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ
ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Алумина	Скопје	7.967.208	3.934.633	49,39%	0,00%
2	Караорман	Скопје	8.888.725	1.237.838	13,93%	95,00%
3	МЗТ Опрема	Скопје	8.222.921	4.999.737	60,80%	95,00%
4	ГД-Тиквеш	Кавадарци	3.476.786	115.399	3,32%	0,00%
5	Медицинска пластика	Тетово	3.272.269	1.011.923	30,92%	0,00%
6	Макпромет	Штип	3.067.415	713.070	23,25%	0,00%
7	Винојуг-Богородица	Гевгелија	154.298	126.839	82,20%	0,00%
8	Чик	Куманово	20.169.948	2.543.677	12,61%	0,00%
9	Фиорд	Кавадарци	679.272	458.941	67,56%	80,00%
10	Преработка на дрво	Македонски Брод	221.941	67.649	30,48%	0,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

Управителот на друштвото за трговија со тутунски производи Бритиш Американ Тобако (Македонија) ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, на 27.05.2002 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА
НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH
AMERICAN TOBACCO КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

ЛАКИ СТРАЈК КСБ	60.00 денари
ЛАКИ СТРАЈК КСБ Лајтс	60.00 денари

Член 2

Цената наведена во член 1 е со вкalkулиран ДДВ и акциза.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува сметано од 17.06.2002 година.

Бр. 43/9
27 мај 2002 година
Скопје

Управител,
Тони Стоилковски, с.р.

О Б Ј А В А

Врз основа на член 4 став 8 од Законот за сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/01), Централниот регистар на Република Македонија ја утврдува и објавува

ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА ЗА СУБЈЕКТИТЕ КОИ СМЕТКОВОДСТВОТО ГО ВОДАТ СОГЛАСНО СО ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО И МЕГУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ СТАНДАРДИ

Просечната месечна бруто плата по работник во Република Македонија за 2001 година, за субјектите кои сметководството го водат согласно со Законот за трговските друштва, Законот за сметководство и Меѓународните сметководствени стандарди, изнесува 14.326,00 денари.

Централен регистар
на Република Македонија

СОДРЖИНА

	Страница
552. Закон за дополнување на Законот за сметководството	1
553. Указ бр. 47 од Претседателот на Република Македонија	1
554. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија	1
555. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија	1
556. Указ бр. 50 од Претседателот на Република Македонија	2
557. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија	2
558. Одлука за трансфер на финансиски средства за МЕАП изградба на водоводи, фекална канализација и други инфраструктурни потреби на единиците на локалната самоуправа....	2
559. Одлука за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на Платниот биланс за 2002 година	2
560. Одлука за испраќање на сили на цивилната заштита што ги формира Република Македонија на меѓународната мултилатерална вежба во Република Хрватска	5
561. Решение од Комисијата за хартии од вредност	5
562. Правилник за начинот на вршење инспекциски надзор од областа на одбраната	5
563. Правилник за образецот и за начинот на издавање на легитимацијата на инспекторот за одбрана	6
564. Правилник за изменување на Правилникот за условите и начинот на вршење на задолжителна имунизација, серопротекција и хемиопротекција против заразни болести во Армијата на Република Македонија	7
565. Решение од Државниот завод за геодетски работи	7
Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на висината на надоместокот за исполнување на условите за безбедноста и уредноста на воздушниот сообраќај	7
Објава за просечната месечна бруто плата по работник во Република Македонија за 2001 година за субјектите кои сметководството го водат согласно со Законот за трговските друштва, Законот за сметководството и меѓународните сметководствени стандарди	20

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.